



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликаат на адреса: „Службен весник на НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 23 октомври 1954
Број 33

Претплата за 1954 год. изнесува 600 дин. Овој број чини 20 динари. Чековна сметка број 801-Т-166.

141

На основа член 158 и 159 став 1 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на НРМ и член 203 од Правилникот за работата на Републичкиот собор на Народна Република Македонија, Републичкиот собор донесува

ОДЛУКА ЗА УВАЖУВАЊЕ ОСТАВКА НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК

1) Се усвојува предлогот на Мандатно-имунитетниот одбор и уважува оставката на пратеничкиот мандат поднесена од народниот пратеник на IV изборна околија Ѓ. Петров Ристовски Трпков Трајко.

2) Се одредува да се изврши дополнителен избор во IV изборна околија — Ѓ. Петров за пополнување на местото народен пратеник упразнено со оставката на досегашниот народен пратеник на таа околија Ристовски Т. Трајко.

Денот на изборите ќе го одреди Републичката изборна комисија.

3) Оваа одлука влегува во сила веднага.

Број 70
20 октомври 1954 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

142

На основа член 158 и 159 став 1 во врска со член 150 став 2 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и член 208 ст. 1 од Правилникот за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија, Соборот на производителите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧКИОТ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ

1. — Се усвојува предлогот на Мандатно-имунитетниот одбор и се утврдува дека им престанува пратеничкиот мандат на Јанковски Климе, народен пратеник во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството во изборната околија Охридска I и на Додовски Панде, народен пратеник во производителната група на селско стопанство во изборната околија Битолска III, поради тоа што престанале да бидат производители во производителните групи во кои се избрани.

2. — Се одредува да се извршат дополнителни избори во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството за изборната околија Охридска I и во производителната група на селско стопанство во изборната околија Битолска III на упразнетите места на досегашните народни пратеници Јанковски Климе и Додовски Панде.

Денот на изборите ќе го одреди Републичката изборната комисија.

3. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Број. 50
19 октомври 1954 година
Скопје

Претседател
на Соборот на производителите,
Б. Темелковски, с. р.

143

На основа член 71 точка 4 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија, донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНИВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА БОЛНИЦА ЗА ДУШЕВНО БОЛНИ ЈАСЕНОВО — Т. ВЕЛЕСКА ОКОЛИЈА

1. Се оснива Болница за душевно болни со седиште во село Јасеново — Титовзелешка околија.

2. Називот на Болницата е: Болница за душевно болни Јасеново.

3. Болницата за душевно болни во Јасеново има за цел да ги прибира, сместува и лекува душевно болните лица од Народна Република Македонија што уживаат право на заштита од државата.

4. Правилник за работата на Болницата за душевно болни ќе донесе Советот за народно здравје и социјална заштита на НРМ.

5. Оваа одлука стапува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 284

15 октомври 1954 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

144

На основа член 158 и 159 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и во врска со Одлуката на Републичкиот собор на Народното собрание за уважување оставката на пратеничкиот мандат и за одредување дополнителен избор на народен пратеник, Републичката изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СКОПСКА IV

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија во изборна околија Скопска IV.

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 12 декември 1954 година.

3. За спроведување на дополнителните избори е надлежна Околицката изборна комисија за Скопска околија именувана со решението на Републичката изборна комисија, бр. 1 од 15 септември 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 31/53).

Број 7

21 октомври 1954 година

Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар,
П. Корабар, с. р.

Претседател,
А. Групче, с. р.

15

На основа член 158 и 159 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и во врска со Одлуката на Соборот на производителите на Народното собрание за престанок на пратеничкиот мандат и за одредување дополнителни избори за народни пратеници, Републичката изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор народни пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија изборна околија Охридска I од производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството и изборна околија Битолска III од производителната група на селското стопанство.

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 19 декември 1954 година.

3. За спроведување на дополнителните избори се надлежни околицките изборни комисији на Охридска односно Битолска околија именувани со решението на Републичката изборна комисија, бр. 1 од 15 септември 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 31/53).

Број 8

23 октомври 1954 година

Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар,
П. Корабар, с. р.

Претседател,
А. Групче, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

(ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 253/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан „Сода-вода“, со седиште во Берово. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на стока во внатрешен промет на мало.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 253/54.

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 264/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан-фурна бр. 1 „Војводина“,

со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 908/54.
(908)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 265/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан-бифе „Другарство“, со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 265/54.
(909)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 266/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен дуќан „Здравец“, со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на зарзават и овоштие и преработка.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 266/54.
(910)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 268/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан бр. 2 „Далмација“, со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 912/54.
(912)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 270/1954 година, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие-слаткарница „Ванила“, со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство и продажба на послатичарски производи.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 270/54.
(914)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 272/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан за колонијални стоки „Деликатес“, со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, деликатесни производи, производи врз база на шеќер и какао.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 272/54.
(916)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 279/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен дуќан за текстил „Прогрес“, со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на текстил, куси и плетени стоки и конфекција.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 274/54.
(918)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 275/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски текстилен дуќан „Загреб“, со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на текстил, куси и плетени стоки и конфекција.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 275/54.
(919)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 277/1954 година, е запишан дуќанот под фир-

ма: Самостоен угостителски дуќан „Белград“, со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 277/54.
(921)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16 август 1954 година под реден број 36 е запишано ссниеањето и конституирањето на Претпријатието „Југопресект“, со седиште во Скопје, конституирано на ден 21 јули 1954 година.

Претпријатието е предадено на работниот колектив истиот ден 21 јули 1954 година.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 410/54.

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30 август 1954 година, на страна 140, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан-фурна „Дебарски пат“, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на леб и печиво и фурнициски услуги.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 542/54.
(955)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Претпријатието „Пољопроект“ — Куманово, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на НО на Градската општина Куманово под реден број 77, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 27 август 1954 година, под реден број 300, под фирма: Трговско претпријатие за промет со селско-стопански производи на големо и мало „Пољопроект“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со емиш и зарзават, жива стока, млеко и млечни производи, производство на кашкавал и сирење, месо и месни производи, ориз и оризова арпа, сточна храна, како и варива во пресна и конзервирана состојба, живина и јајца, риба во пресна и конзервирана состојба, наут и други земјоделски производи.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 463/54.
(984)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 304/1954 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Угостителско претпријатие „Горица“, со седиште во Винаца. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, ладни и топли јадења и давање на преноќишта.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 304/54.
(1031)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 68/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за прехранбено индустриски стоки „Слога“, со седиште во Штип. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени и куќни потреби.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 68/54. (413)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30 август 1954 година, на страна 142, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан-бифе „Железничка станица“, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и разни хранителни артикли.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 537/54.
(943)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13 април 1954 година, под реден број 48, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан за промет со колонијални стоки „Искра“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; стакло, порцулан и керамични стоки: нафтени деривати, мазива-уља и масти; производи врз база на шеќер и какао; алкохолни и безалкохолни пивалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 302/54.

(534)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28 август 1954 година на страна 141, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан фурна „Горни полог“, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на леб, разни печива и фурнадиски услуги.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 545/54.

(945)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26 август 1954 година, на страна 134, под реден број 1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско мешовито претпријатие „Љуботен“, со седиште во село Вратница-Тетовско. Предмет на послувањето на претпријатието: трговија на мало и големо со мешовито индустриски стоки и селско стопански производи, кое што во својот состав има трговски дуќани и откупни станици.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 520/54.

(956)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26 август 1954 година, на страна 134, под реден број 2, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан бр. 1 за промет со мешовити индустриски стоки, во состав со Трговското мешовито претпријатие „Љуботен“, со седиште во село Вратница-Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил, галантерија, конфекција, козметика, трикотај, колонијал, јакарска стока, железарија, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 521/54.

(957)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26 август 1954 година, на страна 134, под реден број 3, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан бр. 2 за промет со мешовити индустриски стоки, во состав со Трговското мешовито претпријатие „Љуботен“ со седиште во Вратница — Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил, галантерија, конфекција, козметика, трикотај, колонијал, јакарски стоки, железарија, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 522/54.

(958)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26 август 1954 година, на страна 134, под реден број 4, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан број 3 за промет со мешовити индустриски стоки, со седиште во село Беловиште-Тетовско. Дуќанот е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Љуботен“, с. Вратница — Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил, галантерија, конфекција, козметика, трикотај, колонијал, јакарски стоки, железарија, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 523/54.

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26 август 1954 година, на страна 134 под реден број 5, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан број 4 за промет со мешовити индустриски стоки, со седиште во село Одри.

Дуќанот е во состав со Мешовитото трговско претпријатие „Љуботен“ во село Вратница—Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил, галантерија, конфекција, козметика, трикотај, колонијал, јакарски стоки, железарија, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 524/54.

(960)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26 август 1954 година, на страна 134, под реден број 6, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан број 5 за промет со мешовити индустриски стоки, со седиште во село Рогачево — Тетовско.

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Љуботен“, во село Вратница — Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил, галантерија, конфекција, козметика, трикотај, колонијал, јакарски стоки, железарија, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 525/54.

(961)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26 август 1954 година, на страна 134, под реден број 7, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан број 7 за промет со мешовити индустриски стоки, со седиште во село Беловиште.

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Љуботен“, во село Вратница — Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил, галантерија, конфекција, козметика, трикотај, колонијал, јакарски стоки, железарија, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 527/54.

(962)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 август 1954 година, на страна 132, под реден број 1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие за промет со мешовито индустриски стоки на мало и селско стопански производи на мало и големо „Бистрица“, со седиште во село Теарце—Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на големо со селско стопански производи, услуги на дуќаните во својот состав набавка на стоки, водење книговодство, транспорт на стоките и манипулација на стоките и друго според договорите помеѓу претпријатието и дуќаните.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453/54.

(963)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 август 1954 година, на страна 132, под реден број 2, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за промет со мешовити индустриски стоки „Липа“, со седиште во село Теарце — Тетовско.

Дуќанот е во состав на Трговското мешовито претпријатие „Бистрица“, во с. Теарце—Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453/54.

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 август 1954 година на страна 132, под реден број 3,

е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за промет со мешовити индустриски стоки „Чука“, со седиште во село Теарце — Тетовско.

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Бистрица“ с. Теарце-Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со мешовита индустриска стока.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-2/54.
(965)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 август 1954 година на страна 132, под реден број 4, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за промет со мешовити индустриски стоки „Малово“, со седиште во село Теарце — Тетовско.

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Бистрица“ с. Теарце-Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 543/54.
(966)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 август 1954 година на страна 132, под реден број 5, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за промет со мешовити индустриски стоки „Матлиес“, со седиште во село Теарце — Тетовско.

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Бистрица“ с. Теарце-Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-4/54.
(967)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 август 1954 година на страна 132, под реден број 6, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за промет со житарици и млински производи „Ментана“, со седиште во село Теарце — Тетовско.

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Бистрица“ с. Теарце-Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со житарици и млински производи.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-5/54.
(968)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 август 1954 година на страна 132, под реден број 7, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за промет со вештачки ѓубрива и препарати „Земјоделец“, со седиште во село Теарце — Тетовско.

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Бистрица“ с. Теарце-Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со вештачки ѓубрива и препарати.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-5/54.
(969)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 август 1954 година, на страна 132, под реден број 8, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за промет со мешовити индустриски стоки „Каменица“, со седиште во село Глоги — Тетовско.

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Бистрица“, с. Теарце-Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-7/54.
(970)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 август 1954 година, на страна 132, под реден број 9, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за

промет со мешовити индустриски стоки „Куч-Баба“, со седиште во село Слатино — Тетовско.

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Бистрица“ с. Теарце-Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 543-8/54.
(971)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 август 1954 година на страна 133, под реден број 13, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за промет со мешовити индустриски стоки „Зелен бор“, со седиште во Јегуновце — Тетовско.

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Бистрица“ с. Теарце-Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со мешовити-индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-13/54.
(975)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 август 1954 година на страна 133, под реден број 14, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за промет со месо и месни производи „Златен Рог“, со седиште во село Јегуновце — Тетовско.

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Бистрица“ с. Теарце-Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со месни производи.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-14/54.
(976)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 август 1954 година на страна 133, под реден број 17, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан-откупна станица за откуп на селско стопански производи „Билка“, со седиште во село Теарце — Тетовско.

Откупната станица е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Бистрица“ с. Теарце-Тетовско. Предмет на послувањето на станиците е: откуп на селско стопански производи.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-17/54.
(979)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 август 1954 година на страна 132, под реден бр. 18, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за промет со мешовити индустриски стоки „Езерце“, со седиште во село Доброште — Тетовско.

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Бистрица“ с. Теарце-Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-18/54.
(980)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Занагетскиот дуќан за производство на слаткарски производи „Пчела“ — Куманово, досега воден во регистарот на стопанските претпријатија при Народниот одбор на Градската општина — Куманово, е префрлен од поменатиот регистар и запишан во регистарот на стопанските организации на 17 јуни 1954 година под реден број 162, под фирма: Занагетски дуќан за производство и продажба на слаткарски производи „Пчела“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство и продажба на слатки.

Од Окружниот суд Скопје, Фи бр. 231/54.
(1049)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 284/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен дуќан-слаткарница „Нада“, со седиште во Берово. Предмет на послувањето на дуќанот е: преработка и продажба на слатки и бонбони.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 284/54.
(1012)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 297/54 година, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Јабланица“, со седиште во Берово. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на алкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 297/54.
(1024)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 302/1954 година, е запишана откупната станица под фирма: Откупна станица на трговското претпријатие „Земјоделски производи“, со седиште во Кочани. Предмет на послувањето на станицата е: откуп на овоштира, зарзават, ориз и оризова арпа.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 302/54.
(1029)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 307/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан-продавница „Победа“, со седиште во село Врсаково-Овчеполско. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на индустриски и прехранбени стоки, колонијал, текстил, галантерија, железарија, тутун и кибрит.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 307/54.
(1033)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 315/1954 година, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Задружно земјоделско стопанство „Осојница“, со седиште во село Блатец. Предмет на послувањето на дуќанот е: обработка на земјоделски површини, одгледување и подигање на лозја и развивање на сточарство.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 315/54.
(1038)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 324/1954 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Подгор“, со седиште во Колешино — Струмичко. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; мешани индустриски стоки, жита и мелнички производи.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 324/54.
(1045)

Окружниот суд во Штип објавува дека е извршена промена во регистарот на стопанските организации под реден број 305/1954 година во следното Мешовито трговско претпријатие на едро и дребно „Разнопромет“, со седиште во Пехчево — Малешевска околина, а со стопанска дејност: купопродажба на индустриски стоки на едро и дребно со: текстил, куси и плетени стоки, конфекција, железарски и метални стоки, прехранбени артикли и предмети за куќни потреби и мешовити индустриски стоки.

Во состав на претпријатието влегуваат следните продавници:

1. Текстилна продавница бр. 1 со седиште во Пехчево.

2. Текстилна продавница бр. 2, со седиште во Пехчево.

3. Железарска продавница бр. 3, со седиште во Пехчево.

4. Колонијал продавница бр. 4, со седиште во Пехчево.

5. Продавница на брашно бр. 5, со седиште во Пехчево.

6. Зарзаватчијница бр. 6, со седиште во Пехчево.

7. Книжарница бр. 7, со седиште во Пехчево.

8. Мешовита продавница бр. 8, со седиште во село Умлено.

9. Мешовита продавница бр. 9, со седиште во село Црник и

10. Мешовита продавница бр. 10, со седиште во с. Истевник.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 305/54.
(1047)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 август 1954 година на страна 116, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан-Ресторант „Балкан“, со седиште во Брод Македонски. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, вршење на угостителски услуги за исхрана и преноќиште, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 486/54.
(1067)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7 септември 1954 година, на страна 154, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан-фурна „Бистрица“, со седиште во село Јегуновце—Тетовско. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство и продажба на леб и печива.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 464/54.
(1112)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16 август 1954 година под реден број 274, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие трговски дуќан за индустриски стоки „Нов ден“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на машини чорали, конзули, мантили и конфекција.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 275/54.
(1056)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 август 1954 година на страна 114, под реден број 1, е запишан комисиониот дуќан под фирма: Комисионер дуќан „Љубен“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: примање и продавање на разни стари предмети по процент.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 483/54.
(1065)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 август 1954 година на страна 119, под реден број во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 489/54.
(1070)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 август 1954 година на страна 122, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан

„Отпад“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: купо продажба на отпадоци.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 492/54.
(1073)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6 август 1954 година на страна 110, под реден број 10, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан со колонијални стоки „Железничар“, во состав со Трговското претпријатие „Разнопромет“ со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; тутунски преработки, Кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 465/54.
(1081)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-I-1954 година под реден број 2, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на едро „Слатина“, со седиште во Кочани. Предмет на послувањето на претпријатието е: купопродажба на земјоделски, прехранбени и индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 7/54. (97)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-III-1954 година под реден број 27, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Бел Камен“, со седиште во Свети Николе. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со жива стока, месо, риба, емиш и зарзават.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 27/54. (306)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 45/1954 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Дистрибутивно претпријатие за распределба на електрична енергија, со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на претпријатието е: распределба на електрична енергија.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 45/54. (421)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 52/1954 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Угостителско претпријатие „Нов Живот“, со седиште во Св. Николе. Предмет на послувањето на дуќанот е: угостителски услуги, алкохолни и безалкохолни пијалоци и слаткарство.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 52/54. (427)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 58/1954 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Угостителско претпријатие „Овчепол“, со седиште во Св. Николе. Предмет на послувањето на претпријатието е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и угостителски услуги.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 58 од I-IV-1954 год.
(433)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 85/1954 година е запишана аптеката под фирма: Земјоделска аптека „Зорка“ — Шабац, со седиште во Штип. Предмет на послувањето на аптеката е: продажба на средства за заштита на растенијата, вештачки губриња и препарати за ветеринарни потреби, производство на фабриката „Зорка“ — Шабац.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 85 од 20-IV-1954 година.
(460)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 88/1954 година е запишана продавницата под фирма: Продавница на брашно и други мелнични производи „Генерал Темпо“, со седиште во с. Трабовиште — Малешевско. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на брашно и други мелнични производи.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 88 од 22-IV-1954 година.
(463)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-IV-1954 година под реден број 295/54 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан за промет со колонијални стоки „Европа“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли и куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; стакло, порцулан и керамична стока; нафтени деривати, мазива, уља и маст.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 41/54.
(479)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-IV-1954 година под реден број 294, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан „Луксор“, со седиште во Тетово. Предмет на работата на дуќанот е: трговија на мало со текстил и текстилна галантерија, и кратка и плетена стока.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 40/54.
(480)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-IV-1954 година под реден број 282, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан „Поток“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли; алкохолни и безалкохолни пијалоци; стакло, порцулан и керамична стока; нафтени деривати, мазива и уља.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 37/54.
(483)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-IV-1954 година под реден број 281, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан „Маврово“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; стакло, порцулан и керамична стока; нафтени деривати, мазива, уља и маст.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 36/54.
(484)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 82/1954 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за текстил и галантерија „Јадранка“, со седиште во Штип. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстил и индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 82/54. (457)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12 април 1954 година под реден број 283, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан „Бело езеро“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, стакло, порцулан и керамична стока, парфимерија, деривати, мазива — уља и масти.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 38/54.
(482)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14 април 1954 година, под реден број 53, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан — фурна „Жито леб“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 308/54.
(539)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 мај 1954 година под реден број 79, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан — млекарна „Здравје“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: преработка и продажба на млеко и млечни производи.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 356/54.
(554)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-IV-1954 година под реден број 139, е запишан дуќанот под фирма: Стокова куќа „Безистен“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстил и текстилна галантерија, кратка и плетена стока, обувки, производи од гума, каучук и пластични маси, железарија и друго.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 139/54.
(574)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-III-1954 година под реден број 151, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Лазарско овоштарско претпријатие, со седиште во село Требениште, Схридско. Предмет на послувањето на претпријатието е: производство на лозарско овоштарски производи и вршење продажба на истите.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 151/54.
(557)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-III-1954 година под реден број 127, е запишана работилницата под фирма: Механичко-браварска работилница „Механичар“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на работилницата е: вршење услуги на ремонти помали и поголеми со сите земјоделски орадија и машини и снабдување со гориво и мазиво.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 127/54.
(561)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-IV-1954 година под реден број 142, е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие на голем „Храна“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со зарзават и овоштие, риби, производи од млеко, град. матер и алкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 142/54.
(577)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-IV-1954 година под реден број 147, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Касапско колбасичарско претпријатие „Мариово“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: преработка и продажба на месо и месни производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 147/54.
(582)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-IV-1954 година под реден број 148, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Касапско колба-

сичарско претпријатие „Јадран“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на претпријатието е: Преработка и продажба на месо и производи од месо.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 148/54.
(583)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-IV-1954 година под реден број 141, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на мало „Теповка“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со зарзават, овоштие и риба.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 141/54.
(576)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-VI-1954 година под реден број 167, е запишано оснивањето и конституисањето на Книговодственото биро, со седиште во Гевгелија. Предмет на послувањето на бирото е: вршење на книговодствени услуги на претпријатија и дуќани.

Претпријатието е конституисано на 13 мај 1954 год. од страна на целиот колектив.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 193/54.

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 116/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на индустриски прехранбени стоки „Илинден“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор; бои, хемикалии и индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 116 од 7-VIII-1954.
(722)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 132/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало со земјоделски прехранбени стоки „Витамин“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со зарзават, овоштија и преработка на млечни производи.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 132/10-VII-1954 година.
(738)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 153/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало со земјоделски прехранбени стоки на мало „Цреша“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со зарзават, овоштие и преработки и млечни производи.

Од Окружниот суд во Шти, Р. бр. 153/54 г. (759)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30 јули 1954 година на страна 105, под реден број 1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за преработка на земјоделски производи „Јагода“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на претпријатието е: нидустриско производство и преработка на земјоделски производи.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 436/54.

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 174/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан „Жито леб“, со седиште во Кочани. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство и продажба на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Штип Р. бр. 174/54. (818)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 215/1954 година на страна 18, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Црница“, со седиште во Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со брашно и жито.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 215/54. (859)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6 август 1954 година на страна 18, под реден број 7, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за колонијални стоки „Кичевски магазин“, во состав со Трговското претпријатие „Разнопромет“ со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; тутунски преработки, Кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 469/54. (1085)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6 август 1954 година на страна 112, под реден број 1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско мешовито ангростистичко претпријатие „Јелак“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на големо со текстил, куси и плетени стоки и конфекција; галантериски и базарски стоки и играчки; железарски и метални стоки, бицикли, машини за шиене и прибор; селско стопански машини и алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата; нафтени деривати, мазива уља и масти; бои, лакови, хемикалии и прибор; парфимериски и козметички стоки; градежен материјал; стакло, порцулан и керамички стоки; прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 463/54. (1090)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21 септември 1954 година под реден број 339, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Напредок“, со седиште во Горче Петров. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 485/54. (1109)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7 септември 1954 година, на страна 150, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан „Стогово“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на намештај и уметничка столарија, како и други градежни изработки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 558/54. (1114)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30 август 1954 година на страна 146, под реден број 1, е запишана откупната станица под фирма: Откупна станица за откуп на памук, волна и кожи „Макотекст“, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на станицата е: откуп и промет со памук, волна и кожи (сурови, преработени и крзно), животински отпадоци и влакна.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 531/54. (1117)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Тутуновата фабрика Ниш — Стовариште на тутунови преработки — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за сто-

панство на НО на град Скопје, на страна 59/7 свеска 1, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации на 24 септември 1954 година, под реден број 343, под фирма: Тутунова фабрика Ниш — Стовариште на тутунови преработки со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на стовариштето е: продажба на тутунови преработки, кибрит и цигарпапир на големо.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 512/54. (1122)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 79 е запишано следното: со решение на Народниот одбор на градската општина — Штип, бр. 6869 од 29 јуни 1954 година Коле Сечков е назначен за раководител на Трговскиот дуќан „Прехрана“ — Штип и од 29 јуни 1954 год. има право да го потпишува и задолжува дуќанот.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Филип Медаров и од истата дата му престанува правото да го потпишува и задолжува дуќанот.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 79/54. (993)

Окружниот суд во Штип објавува дека е извршена промена во регистарот на стопанските организации под реден број 229/54 во следното: на Самостојниот дуќан за текстил „Слога“, со седиште во Радовиш, му се проширува трговската дејност со продажба на куси и плетени стоки и конфекција.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 229/54. (1005)

Окружниот суд во Штип објавува дека е извршена промена во регистарот на стопанските организации под реден број 1/54 во следното: се укинува дејноста трговија на големо со земјоделски производи и жива стока на Трговското претпријатие „Руен“, со седиште во Кочани. Претпријатието ќе послува само со мешовита индустриска и прехранбена стока на големо.

Досегашниот директор на претпријатието Тодор Јорданов Попов, се ослободува од должност и на негово место се назначува Иван Стефанов Ангелов.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 1/54. (987)

Окружниот суд во Штип објавува дека е извршена промена во регистарот на стопанските организации под реден број 2/54 во следното: се укинува дејноста трговија со мешовита индустриска и прехранбена стока на големо на Трговското претпријатие „Слатина“ — Кочани. Претпријатието ќе послува само со земјоделски производи и жива стока на големо.

Досегашниот директор на претпријатието Петар Иванов Захаријев, се ослободува од должност и на негово место се назначува Добре Николов Ангелов.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 2/54. (988)

Окружниот суд во Штип објавува дека е извршена промена во регистарот на стопанските организации под реден број 291/54 во следното: се изменува називот на досегашното Градско градинарско претпријатие „Калимерово“, во Штип, кое ќе носи назив Земјоделско стопанство „Калимерово“, со седиште во Штип. Оваа промена важи од 3 август 1954 година.

За директор на истото е назначен Стојан Каев, кој ќе го задолжува и потпишува претпријатието.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 291/54. (1019)

Окружниот суд во Штип објавува дека е извршена промена во регистарот на стопанските организации под реден број 217/54 во следното: на Самостојниот дуќан за текстил „Ширина“, со седиште во Радовиш, му се проширува трговската дејност со продажба на куси и плетени стоки и конфекција.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 217/54. (1003)

Окружниот суд во Штип објавува дека е извршена промена во регистарот на стопанските организации под реден број 231/54 во следното: на Самостојниот дуќан за текстил „Прогрес“, со седиште во Радовиш, му се проширува трговската дејност со продажба на куси и плетени стоки и конфекција.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 231/54. (1006)

Окружниот суд во Штип објавува дека е извршена промена во регистарот на стопанските организации под реден број 232/54 во следното: на Самостојниот трговски дуќан за текстил „Бел камен“, со седиште во Радовиш, му се проширува трговската дејност со продажба на куси и плетени стоки и конфекција.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 232/54. (1007)

Окружниот суд во Штип објавува дека е извршена промена во регистарот на стопанските организации под реден број 233/54 во следното: на Самостојниот трговски дуќан за текстил „Лисец“, со седиште во Радовиш, му се проширува трговската дејност со продажба на куси и плетени стоки и конфекција.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 233/54. (1009)

Окружниот суд во Штип објавува дека е извршена промена во регистарот на стопанските организации под реден број 322/54 во следното: се менува називот на досегашното Столарско претпријатие „Тодор Коларов“ — Штип, а кое понатака ќе се вика Столарско претпријатие „Мебел“, со седиште во Штип.

Истото ќе врши изработка на дрвен намештај, граѓа и друго.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 322/54. (1043)

Окружниот суд во Штип објавува дека е извршена допуна во регистарот на стопанските организации под реден број 25/54 во следното: Покрај директорот на Фабриката за предиво и памучни тканини „Македонка“ — Штип, Димитар Војковски и директорот на стопанско сметковниот сектор Васил Ефтимов, истото имаат право да го потпишуваат и задолжуваат и комерцијалниот директор Петар Кавраков и шефот на сметководството Михаил Коларов.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 25/54. (990)

Окружниот суд во Штип објавува дека е извршена промена во регистарот на стопанските организации под реден број 104/54 во следното: Крум Бошков, земјоделски техничар во Стопанството „Херој Карпуш“ с. Крушиште е одреден за заменик на директорот на Стопанството, Серафим Атанасов, кој е повикан на воена вежба.

Се ослободува од должност книговодителот Љубо С. Ристов и на негово место се назначува Митко Блажев Миланов.

Заменикот на директорот Крум Бошков и Митко Блажев Миланов се овластени да го потпишуваат и задолжуваат стопанството.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 104/54. (1001)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18 август 1954 година под реден број 99 е запишана следната промена во раководство о на Фабриката за шавни цевци и лимени конструкции „11 октомври“ — Куманово: на место досегашниот в. д. директор Стевановиќ Војо, кој е разрешен од должност на ден 1 август 1954 година со решение на НО на Кумановска околија бр. 11031 од 27 јули 1954 година, а назначен нов директор Цоник Ацо под чие раководство ќе работи Фабриката и кој ќе ја претставува и потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 456/54. (985)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации при овој суд под реден број 4 е запишана следната допуна: лицата овластени за потпишување на Претпријатието за поправка на коли и локомотиви Југословенски железници, Дирекција ЈЖ Скопје се следните: инж. Раниќ Гргур, технички директор, Куртевски Стерија, главен рачуновоѓа и Мраморец Јордан, шеф на комерцијално одделение. Истите ќе го потпишуваат Претпријатието во границите на овластувањето. Обавезата е полноважна со два потписа.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 282/54. (714)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27 август 1954 година под реден број 14, е запишана промената на вториот потписник на Трговскиот дуќан за продажба на канцелариски и школски материјали „Задружна просвета“ — Куманово, како следува: Досегашниот раководител на дуќанот Ангеловски С. Иван останува како прв потписник, а неговиот заменик како потписник ќе биде Златановска Живка, продавачка, во границите на овластувањето.

Досегашниот втор потписник на дуќанот Блажевски Иван се разрешува од должност.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 469/54. (933)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 290/54 е запишано следното: со решение на Народниот одбор на Градската општина — Берово бр. 99 од 10 јули 1954 година Димитар Стојменовски е назначен за директор на Керамидната фабрика „Црвена ѕвезда“, Пехчево, и од 10 јули 1954 година ќе го потпишува и задолжува претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Никола Вуксаноски и од истата дата му престанува правото да го потпишува, и задолжува претпријатието.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 290/54. (1018)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 289/54 е запишано следното: со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струмица бр. 4740 од 30 јули 1954 година Димитар Е. Цурев е назначен за директор на Столарската работилница „Јосиф Јосифовски—Свештарот“, Струмица и од 30 јули 1954 година ќе го потпишува и задолжува претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Киро Лазаров Тренчев и од истата дата му престанува правото да го потпишува и задолжува претпријатието.

Од Окружниот суд во Штип Р. бр. 289/54. (1017)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 308/54 е запишано следното: со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струмица бр. 1287 од 1 август 1954 година Христо Николов Трајков е назначен за директор на Претпријатието „Борис Кидрич“, Струмица и од 1 август 1954 година ќе го потпишува и задолжува претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Јордан Христов Спасовски и од истата дата му престанува правото да го потпишува и задолжува претпријатието.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 308/54.

(1034)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 300/54 е запишано следното: со решение на Народниот одбор на Градската општина — Штип од 9 август 1954 година Васил Кобучов е назначен за директор на Стопанството „Црвена Свезда“ — Штип и од 9 август 1954 година ќе го потпишува и задолжува претпријатието. Во негово отсуство претпријатието ќе го задолжува шефот на сметководството Мијалче Митев.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Добре Киов и од истата дата му престанува правото да го потпишува и задолжува претпријатието.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 300/54.

(1026)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 53/54 е запишано следното: со решение на Народниот одбор на Градската општина — Штип бр. 6864 од 29 јуни 1954 година Али Мустафа е назначен за раководител на Угостителскиот дуќан „Врегалница“ — Штип и од 29 јуни 1954 година ќе го потпишува и задолжува претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Ибраим Али Хаја и од истата дата му престанува правото да го потпишува задолжува дуќанот.

Од Окружниот суд во Штип Р. бр. 53/54.

(995)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 68/54 е запишано следното: со решение на Народниот одбор на Градската општина — Штип бр. 6868 од 29 јуни 1954 година Блажо Малински е назначен за раководител на Трговскиот дуќан „Слога“, Штип и од 29 јуни 1954 година ќе го потпишува и задолжува претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот раководител Методи Цидров и од истата дата му престанува правото да го потпишува и задолжува дуќанот.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 68/54.

(996)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 162/54 е заведено дека за директор на „Угостител“ со решение бр. 38 е назначен Никола Љ. Темелков кој ќе го потпишува и задолжува претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Панчо Т. Косев, на кого му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 162/54.

(768)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 160/54 е заведено дека за директор на „Нова трговија“ со решение бр. 9862/53 е назначен Ни-

кола Димев Стојков и од 6 мај 1954 година ќе го потпишува и задолжува претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Никола Тупаров од која дата му престанува правото да го потпишува и задолжува претпријатието.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 160/54.

(766)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 166/54 е заведено следното: за директор на Рудникот за азбест „Богословец“, Св. Николе, а со решение бр. 8083 од 15 октомври 1953 година, е назначен Војо Петков, кој од таа дата ќе го потпишува и задолжува претпријатието. Со решение бр. 7440 од 19 септември 1953 година е ослободен од должност досегашниот директор Нако Тодоровски на кого од таа дата му престанува правото да го потпишува и задолжува претпријатието.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 106/54.

(1092)

Окружниот суд во Штип објавува дека е извршена промена во регистарот на стопанските организации под реден број 91/54 во следното: да се Трговското претпријатие со мешовити стоки на големо и мало на подрачјето на град Штип и Овчеполска околина „Пљачковица“, со седиште во Штип. Претпријатието ќе ги има следните продавници: Продавница бр. 1 на колонијални стоки, раководител е Тодор Миладинов; Продавница бр. 2 на колонијални стоки, раководител е Ѓорѓи Сулев; Продавница бр. 3 на колонијални стоки, раководител е Илија Ацевски; Продавница бр. 4 на колонијални стоки, раководител е Ристо Наумов и Продавница бр. 5 на галантериски и парфимериски стоки, раководител е Драгица Туцова. Досегашните постоечки дуќани „Лисец“, „Прехрана“, „Победа“ и „Слога“ да се одвојат и присоединат кон Трговското претпријатие „Пљачковица“.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 91/54.

(1000)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од НО на Преспанска околина бр. 5865 од 29 јули 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 247, рег. бр. 247, занаетчкиот дуќан под фирма: Сидар Мице Т. Петревски, со седиште во село Горно Дупени. Предмет на послужбањето на дуќанот е: сидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мице Т. Петревски. (1422)

На основа дозволата од НО на Преспанска околина бр. 5446 од 29 јули 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 245, рег. бр. 245, занаетчкиот дуќан под фирма: Фурнаџија Спасе Вељан Божиновски, со седиште во Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасе Вељан Божиновски. (1423)

На основа дозволата од НО на Преспанска околина бр. 4768 од 11 јули 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 424, рег. бр. 424, занаетчкиот дуќан под фирма: Воденичар Васил Е. Котевски, со седиште во с. Сливница. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Е. Котевски. (1424)

На основа дозволата од НО на Преспанска околија бр. 4617 од 8 јуни 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 241, рег. бр. 241, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Стојан Т. Јанкуловски, со седиште во село Љубојно. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Т. Јанкуловски. (1425)

На основа дозволата од НО на Преспанска околија бр. 5039 од 17 јули 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 243, рег. бр. 243, занаетчискиот дуќан под фирма: Вардија Косте Василевски, со седиште во село Стене. Предмет на работата на дуќанот е: правење на вар.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Косте Василевски. (1426)

На основа дозволата од НО на Преспанска околија бр. 1944/1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 233, рег. бр. 233, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Вангел Нонев Петревски, со седиште во село Претор — Преспанско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Нонев Петревски. (1177)

На основа дозволата од НО на Преспанска околија бр. 4413/1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 234, рег. бр. 234, занаетчискиот дуќан под фирма: Тулиција Џеко Бекировски, со седиште во Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на тули.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џеко Бекировски. (1178)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 1948 од 5-III-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 418, рег. бр. 411, занаетчискиот дуќан под фирма: Леар Дичо Т. Сердаров, ул. „Јане Сандански“ бр. 6.

Предмет на работата на дуќанот е: леарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дичо Т. Сердаров. (938)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Скопска околија бр. 10380 од 6-I-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 187, рег. бр. 99, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Данаил Митев Наумов, со седиште во село Сушица.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Данаил Митев Наумов. (939)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Титоввелешка околија бр. 4273 од 18-V-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 122, рег. бр. 122, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Јане Колев Мишев, со седиште во село Градско. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јане Колев Мишев. (1171)

На основа дозволата од ГНО — Гевгелија бр. 6000 од 22-VIII-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на

страна 191, рег. бр. 191, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач Милутин Попов, со седиште во Гевгелија, ул. „7 ноември“. Предмет на работата на дуќанот е: сарачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милутин Попов. (1172)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Гевгелиска околија бр. 8275 од 22-XII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 207, рег. бр. 207, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Димитар Стефанов, со седиште во Гевгелија, ул. „7 ноември“, бр. 8.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Стефанов. (1173)

На основа дозволата од ГНО — Гевгелија бр. 2575 од 5-III-1951 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 165, рег. бр. 165, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Европиди Хаџи Магдин, со седиште во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Европиди Хаџи Магдин. (1174)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Гевгелиска околија бр. 10401 од 28-XII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 170, рег. бр. 170, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Ѓорѓе Ристов Бајлозов, со седиште во село Пирава. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓе Ристов Бајлозов. (1175)

На основа дозволата од НО на Преспанска околија бр. 4869/1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 231, рег. бр. 231, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ламбро Стојанов Трајковски, со седиште во село Крани. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ламбро Стојанов Трајковски. (1176)

ПРОМЕНА НА ИМЕ

Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија, со решение бр. 13923 од 9 септември 1954 година ја одобри промената на личното име на Пановски Јован, од град Титов Велес, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 20, роден на 7 јануари 1931 година, во с. Црквино — Титоввелешка околија, од татко Пановски Јордан и мајка Панова Марија, така да во иднина неговото лично име ќе гласи Ѓуров Јорданов Димче.

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (149)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Дозвола за држење на оружје бр. 94/53, издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Савко С. Давидовски, с. Петралица — Кривопаланечко. (35)

Дозвола за држење и носење на оружје рег. бр. 8 од 12-IV-1951 година издадена од СВР — Прилеп на Аце Велев Ристоски, с. Заполжани — Прилепско. (36)

Сообраќајна дозвола бр. 621, издадена од Сообраќајни отсек — Скопје на Претпријатие „Билка“ — Скопје. (38)

Колска книшка за трактор марка „Ланц-булдок“ рег. бр. 82-М-688 сопственост на СРЗ с. Горно Соње, издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје на Услужното земјодел. машинско претпријатие „Уземп“ с. Маџари — Скопско. (42)

Колска книшка за тракторска приколица рег. бр. 30-М-1704, сопственост на бивша СРЗ с. Малино, издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје на Услужното земјодел. претпријатие „Уземп“ с. Маџари — Скопско. (43)

Колска книшка за трактор Ферцун мајер рег. бр. 31-М-1705 сопственост бивша СРЗ с. Малино, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Услужното земјодел. машинско претпријатие „Уземп“ с. Маџари — Скопско. (44)

Колска книшка за трактор „Ланц-булдок“ рег. бр. 28-М-1702 сопственост на бивша СРЗ с. Идризово, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Услужното земјоделско машинско претпријатие „Уземп“ с. Маџари — Скопје. (45)

Работничка книшка издадена од Трудов оддел Липљан на Љубица Рашиќ, Скопје. (47)

Воена објава бр. 732301, серија „А“, издадена од В. П. 5319/6 — Г. Петров на Гуро Шкондриќ, В. П. 5319/7 Горче Петров. (48)

Оружен лист бр. 143/53 год. издаден од СВР на ОНО Скопје на Шефкит Бекиров, с. Палиград — Скопје. (49)

Воена легитимација бр. 1755, серија бр. ПУ-0001, издадена од Сарајево на Димески Благоја Данилов, ул. „Круме Волнароски“ бр. 25 — Прилеп. (50)

Легитимација за резервни офицери рег. бр. 8280, серија П У — 0001-Т, издадена од Воени отсек — Прилеп на Трајче Цветков Темелковски, с. Ракле — Прилепско. (2781)

Диплома за завршен полуматурски испит делов. бр. 72 од 21-VI-1953 година, издадена од Осмолетката во село Русиново — Малшевско на Павлина Јсванова Тасевска, с. Ратеве — Малшевско. (51)

Свидетелство за завршен VI клас издадено од Осмолетката во с. Русиново на Павлина Јованова Тасевска, с. Ратеве — Малшевско. (52)

Возачка дозвола, издадена од СВР Титов Велес на Панче А. Јанев Титов Велес. (83)

Ловачка дозвола на Јаким Ванев Китанов, с. Каврак — Кумановско. (83)

Патна исправа (пашош) бр. 115224/54, издадена од СВР — Скопје на Доца Тасиќ, с. Одри — Тетовско. (84)

Тапија, издадена од Срескиот суд во Гостивар, под бр. 769/1931 год. а која гласи на недвижимиот имот, кои се состои од бивша кафана и хотел „Београд“ со дуќанче и двориште, во бивша ул. „Недиќева“ бр. 6, сега „Маршал Тито“ бр. 10 и 12 во Гостивар на Авакум Тодосиев Јовановски, Гостивар. (85)

Работничка книшка издадена од Трудов оддел — Скопје на Иван Нашко Јанчевски, Скопје. (86)

Сообраќајна дозвола бр. 2604 и возачка дозвола бр. 1048, издадени од Сообраќајни отсек — Скопје на Стојан Иваневски — Скопје. (87)

Школско свидетелство за завршен I клас Среднотехничка школа во Тузла, бр. 1036/28-VI-1948 година на Душко Дубровиќ, ВП 5988/1 — Скопје. (88)

Возачка исправа рег. бр. 850 и колска книшка Сообраќајна дозвола рег. бр. 372 на име „Електро-стопанство“ — Скопје, издадени од сообраќајни отсек — Скопје на Јанко Малинов, „автокоманда“ V зграда II влез — Скопје. (89)

Школско свидетелство за завршен I клас работнички техникум, издадено од Економскиот техникум „Борис Кидрич“ — Скопје на Марика Калабаксва — Скопје. (40)

Колска книшка за трактор марка „Ланц-булдок“ рег. бр. 31-М-1706 сопственост на СРЗ с. Катаново, издадена од Сообраќајни отсек — Скопје на Услужно земјоделско машинско прет. „Уземп“, с. Маџари — Скопско. (41)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 10747, серија бр. 0595868, издадена од СВР на Скопска сколија на Адем Шаин Јашаров, с. Средно Којнари — Скопско. (2933)

Лична карта рег. бр. 35658, серија бр. 0027322, издадена од СВР — Скопје на Суљо Бектеш Сулејман, с. Горно Лисиче — Скопско. (2939)

Лична карта рег. бр. 5870, серија бр. 0614855, издадена од СВР — Горче Петров на Шукри Ејупов Чајлановски, с. Блаце — Скопско. (2940)

Лична карта рег. бр. 16533, серија бр. 0017894, издадена од СВР — Скопје на Младен Стоилков Илиевски, с. Љубанци — Скопско. (2941)

Лична карта рег. бр. 15749, серија бр. 0592259, издадена од СВР на Скопска околија на Фариз Ајредин Камберовски, с. Драчевица — Скопско. (2942)

Лична карта рег. бр. 19264, серија бр. 0595384, издадена од СВР на Скопска околија на Палихрани Пандилов Кузмановски, с. Индиково — Скопско. (2943)

Лична карта рег. бр. 7243, серија бр. 0618305, издадена од СВР — Горче Петров на Целил Асан Арифи, с. Грчец — Скопско. (2944)

Лична карта рег. бр. 11966, серија бр. 0587976, издадена од СВР на Скопска околија на Алија Шакиров Алиевски, с. Страхојадица — Скопско. (2945)

Лична карта рег. бр. 6704, серија бр. 0582712, издадена од СВР на Скопска околија на Шукри Исмаилев Адемовски, с. Долно Нерези — Скопско. (2947)

Лична карта рег. бр. 268, серија бр. 085658, издадена од СВР на Скопска околија на Коле Стојанов Канзуров, с. Индиково, Скопско. (2947)

Лична карта рег. бр. 16265, серија бр. 0592735, издадена од СВР на Скопска сколија на Хаки Адем Бектеш, с. Г. Лисиче — Скопско. (2943)

Лична карта рег. бр. 14386, серија бр. 0590976, издадена од СВР на Скопска околија на Јусуф Етем Целиловски, с. Пагаруша — Скопско. (2949)

Лична карта рег. бр. 1416, серија бр. 0614436, издадена од СВР — Горче Петров на Фејзула Али Фејзула, с. Рашче — Скопско. (2950)

Лична карта рег. бр. 165, серија бр. 086263, издадена од СВР Горче Петров на Трајко Јованов Манојлов, с. Сарај — Скопско. (2951)

Лична карта рег. бр. 3050, серија бр. 0783231, издадена од СВР — Горче Петров на Петре Горѓиев Петровски, с. Шишево — Скопско. (2952)

Лична карта рег. бр. 6154, серија бр. 0589823, издадена од СВР на Скопска околија на Александар Велков Путовиќ, с. Кучевиште — Скопско. (2953)

Лична карта рег. бр. 423, серија бр. 0588181, издадена од СВР на Скопска околија на Бафтијар Јајов Рамадановски, с. Горно Количани — Скопско. (2954)

Лична карта рег. бр. 13355, серија бр. 0589365, издадена од СВР на Скопска околија на Стојан Тодоров Рајков, с. Љубанци — Скопско. (2955)

Лична карта рег. бр. 16020, серија бр. 0592540, издадена од СВР на Скопска околија на Бафтијар Имеров Сеферев, с. Зреќица — Скопско. (2956)

Лична карта рег. бр. 3074, серија бр. 0577997, издадена од СВР на Скопска околија на Живоин Николов Станисавлевиќ, с. Мршевци — Скопско. (2957)

Лична карта рег. бр. 2869, серија бр. 0579204, издадена од СВР на Скопска околија на Саљуш Абазов Фејзовски, с. Сингелич, Скопско. (2958)

Лична карта рег. бр. 19280, серија бр. 0595400, издадена од СВР на Скопска околија на Невзат Јусуфов Целиловски, с. Пагаруша — Скопско. (2959)

Лична карта рег. бр. 9450, серија бр. 0584950, издадена од СВР на Скопска околија на Бекри Џерџисов Еипов, с. Патишка Река — Скопско.

Лична карта рег. бр. 21067, серија бр. 0048049, издадена од СВР — Скопје на Јаким М. Краевски, ул. „Кисела Вода“ бр. 27 — Скопје. (2991)

Лична карта рег. бр. 5171, серија бр. 1405281, издадена од СВР — Скопје на Захип Нуредин Рамовиќ, ул. „192“ бр. 33 — Скопје. (2992)

Лична карта рег. бр. 60149, серија бр. 0046646, издадена од СВР — Скопје на Петко Трајко Митевски, ул. „Романија“ бр. 8 — Скопје. (2993)

Лична карта рег. бр. 14106, серија бр. 0088356, издадена од СВР — Битола на Миле Вукашинов Реловски, с. Варош — Прилепско. (2974)

Лична карта рег. бр. 220, серија бр. 0145277, издадена од СВР на ГНО Прилеп на Весела Андонова Ачкоска, ул. „Енгелсова“ бр. 6 — Прилеп. (2975)

Лична карта рег. бр. 3531, издадена од СВР — Прилеп на Крсте Јорданов Тасески, с. Топлица — Прилепско. (2976)

Лична карта рег. бр. 12731, серија бр. 0157194, издадена од СВР — Прилеп на Салфије Демирова Адемоска, ул. „Марксва“ бр. 126 — Прилеп. (2977)

Лична карта рег. бр. 10166, серија бр. 0154765, издадена од СВР на ГНО Прилеп на Аврам Петров Гочески, ул. „Вера Циривири“ бр. 20 — Прилеп. (2978)

Лична карта рег. бр. 4085, серија бр. 0788117, издадена од СВР — Тетово на Сами илџаз Сулејмани, ул. „Ј. Сандански“ бр. 94 — Тетово. (2979)

Лична карта рег. бр. 12, серија бр. 050165, издадена од СВР — Струмица на Пенка Шпиро Георгиева, с. Габрово — Струмичко. (2980)

Лична карта рег. бр. 6 серија бр. 050148, издадена од СВР — Струмица на Владо Васил Ѓоргиев, с. Габрово — Струмичко. (2981)

Лична карта рег. бр. 5664, серија бр. 0081251, издадена од СВР — Струмица на Усеин Саид Асанов, с. Мемисли — Струмичко. (2982)

Лична карта рег. бр. 7923, серија бр. 0404233, издадена од СВР — Св. Николе на Цоне Краљев Ноневски, с. Градиште — Кумановско. (2983)

Лична карта рег. бр. 8210, серија бр. 0112920, издадена од СВР — Дебар на Назив Веќир Реџеџи, с. Жеровница — Дебарско. (2984)

Лична карта рег. бр. 9196, серија бр. 0385806, издадена од СВР — Кочани на Муџип М. Сулејманов, с. Блатец — Кочанско. (2985)

Лична карта рег. бр. 14897, серија бр. 0119607, издадена од СВР — Дебар на Екрем Мусо Бајрам, с. Жеривница — Дебарско. (2986)

Лична карта рег. бр. 14668, серија бр. 0502925, издадена од СВР — Кавадарци на Асан Беќиров Селимов, с. Росоман — Тиквешко. (2987)

Лична карта рег. бр. 9440, серија бр. 0753961, издадена од СВР — Кичево на Сали Наимов Коси, с. Србица — Кичевско. (2988)

Лична карта рег. бр. 2313, издадена од СВР — Делчево на Рамадан Амита Оџов, с. Град Ц. Малешевско. (2989)

Лична карта рег. бр. 5506, серија бр. 0230915, издадена од СВР — Охрид на Димитрија Сандрев Костоски, с. Куратица — Охридско. (3005)

Лична карта рег. бр. 9054, издадена од СВР — Прилеп на Асан Рамаданов Рамадановски, с. Дебреште — Прилепско. (3006)

Лична карта рег. бр. 6341, издадена од СВР — Прилеп на Методија Пантов Божиновски, с. Трџкрсти — Прилепско. (3007)

Лична карта рег. бр. 8039, серија бр. 0082990, издадена од СВР — Струмица на Славчо Тошо Стојанов, с. Сушица — Струмичко. (3008)

Лична карта рег. бр. 6320, серија бр. 0546952, издадена од СВР — Куманово на Исен Беќири, с. Матејче — Кумановско. (3009)

Лична карта рег. бр. 11439, издадена од СВР — Струмица на Страшо Костов Ташков, с. Ораовица — Струмичко. (3010)

Лична карта рег. бр. 2151, серија бр. 0212802, издадена од СВР — Охрид на Алим Сејфедин Зеќир, ул. „Рузвелт“ бр. 8 — Охрид. (3011)

Лична карта рег. бр. 17555, серија бр. 0506220, издадена од СВР — Кавадарци на Тодор Василев Ќимов, ул. „7 септември“ бр. 123 — Кавадарци. (3012)

Лична карта рег. бр. 832, серија бр. 0697342, издадена од СВР — Гостивар на Емуш Салиов Сали, с. Сенокос — Гостиварско. (3013)

Лична карта рег. бр. 571, серија бр. 093571, издадена од СВР — Кочани на Злата А. Шопова, с. Соколарци — Кочанско. (3014)

Лична карта рег. бр. 15275, серија бр. 0711785, издадена од СВР — Гостивар на Ајвас Абдираим Амети, с. Чергане — Гостиварско. (3015)

Лична карта рег. бр. 16799, серија бр. 0713330, издадена од СВР — Гостивар на Селам Исмаиља Селими, с. Калиште — Гостиварско. (3016)

Лична карта рег. бр. 1108, серија бр. 0697618, издадена од СВР — Гостивар на Карпузи Шампи Абдулаки, ул. „Слободан Пеноски“ бр. 12 — Гостивар. (3017)

Лична карта рег. бр. 5081, серија бр. 0701591, издадена од СВР — Гостивар на Веље Драгев Вељановски, с. Пожаране — Гостиварско. (3018)

Лична карта рег. бр. 3949, серија бр. 0700459, издадена од СВР — Гостивар на Казим Вељуров Демири, с. Речани — Гостиварско. (3019)

Лична карта рег. бр. 6177, серија бр. 072637, издадена од СВР — Гостивар на Мусет Јакупа Илџази, с. Врлчиште — Гостиварско. (3020)

Лична карта рег. бр. 26018, серија бр. 0722328, издадена од СВР — Гостивар на Александар Димев Ѓорѓиевски, ул. „Панче Попоски“ бр. 18 — Гостивар. (3021)

Лична карта рег. бр. 18301, серија бр. 0714911, издадена од СВР — Гостивар на Сабри Хајредина Первизи, с. Калиште — Гостиварско. (3022)

Лична карта рег. бр. 2045, серија бр. 0698555, издадена од СВР — Гостивар на Кенан Мазлам Алију, с. Форино — Гостиварско. (3023)

Лична карта рег. бр. 9506, серија бр. 0706016, издадена од СВР — Гостивар на Абер Асана Асани, с. Неготино — Гостиварско. (3024)

Лична карта рег. бр. 13403, серија бр. 079913, издадена од СВР — Гостивар на Шерифи Алиов Нимет, с. Чајле — Гостиварско. (3025)

Лична карта рег. бр. 5465, серија бр. 0701975, издадена од СВР — Гостивар на Назив Фејзулов Маџани, с. Равен — Гостиварско. (3026)

Лична карта рег. бр. 8787, серија бр. 0113497, издадена од СВР — Дебар на Гани Рустема Исџами, с. Врбјани — Дебарско. (3027)

Лична карта рег. бр. 3417, серија бр. 0544042, издадена од СВР — Куманово на Шемши Зеќира Зеќири, с. Бедиње — Кумановско. (3028)

Лична карта рег. бр. 19071, серија бр. 0558887, издадена од СВР — Куманово на Фаик Али Ибиши, с. Лојане — Кумановско. (3029)

Лична карта рег. бр. 3099, серија бр. 0544244, издадена од СВР — Куманово Беџет Реџеџи Ајредин, с. Рополце — Кумановско. (3030)

Лична карта рег. бр. 5369, серија бр. 417615, издадена од СВР — Струмица на Мануш Спасов Атанасов, с. Дукатино — Струмичко. (3031)

Лична карта рег. бр. 3900, серија бр. 0396610, издадена од СВР — Крива Паланка на Милан Петров Јанков, с. Кржља — Кривопаланечко. (3032)

Лична карта рег. бр. 2030, серија бр. 0491426, издадена од СВР — Кавадарци на Кама Лазова Бањанска, ул. „Дамчо Атанасов“ бр. 3 — Кавадарци. (3033)

Лична карта рег. бр. 3440, издадена од СВР — Делчево на Алија Јашаров Гушлов, Делчево — Малешевско. (2915)

Лична карта рег. бр. 5585, серија бр. 0531679, издадена од СВР — Куманово на Шабан Рамадан Шабани, ул. „К. Фетак“ бр. 30 — Куманово. (2916)

Лична карта рег. бр. 3560, серија бр. 0456270, издадена од СВР — Струмица на Трајче Никола Јанев, ул. „Димитар Влахов“ бр. 41 — Струмица. (2918)

- Лична карта рег. бр. 4584, издадена од ПВР — Радовиш на Демир Мемедов Салиев, с. Тополница — Струмичко. (2919)
- Лична карта рег. бр. 2978, серија бр. 0635788, издадена од СВР — Крива Паланка на Јованче Стоименов Стојановски, с. Ранковци — Кривопаланечко. (2920)
- Лична карта рег. бр. 1513, серија бр. 0094223, издадена од СВР — Крива Паланка на Јосим Митов Николов, с. Мартинаца — Кривопаланечко. (2921)
- Лична карта рег. бр. 5910, серија бр. 0401720, издадена од СВР — Свети Николе на Киро Трајков Тасев, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 88 — Св. Николе. (2922)
- Лична карта рег. бр. 3680, серија бр. 0491833, издадена од СВР — Кавадарци на Усеин Сулеманов Пундев, Кавадарци. (2923)
- Лична карта рег. бр. 19970, серија бр. 0680643, издадена од СВР — Тетово на Шакир Асан Османи, с. Селце — Тетовско. (2925)
- Лична карта рег. бр. 4016, серија бр. 0056727, издадена од СВР — Берово на Милан Јованов Сапаловски, с. Умлена — Малешевско. (2926)
- Лична карта рег. бр. 10613, серија бр. 0551176, издадена од СВР — Куманово на Рамиз Е. Љатифи, с. Матејче — Кумановско. (2928)
- Лична карта рег. бр. 4074, серија бр. 0123106, издадена од СВР — Берово на Велин Захариов, с. Саса — Малешевско. (2929)
- Лична карта рег. бр. 3732, серија бр. 0123502, издадена од СВР — Делчево на Мустафа Мемедоз Алиманов, с. Тработивиште — Малешевско. (2930)
- Лична карта рег. бр. 15518, серија бр. 0676936, издадена од СВР — Тетово на Џемаил Џемаила Саити, с. Ново Село П — Тетовско. (2892)
- Лична карта рег. бр. 8996, серија бр. 0385696, издадена од СВР — Кочани на Јосиф Ананиев Илиев, с. Истибања — Кочанско. (2893)
- Лична карта рег. бр. 10939, серија бр. 0387549, издадена од СВР — Кочани на Штерјо Наков Ѓорѓиев, с. Теранци — Кочанско. (2894)
- Лична карта рег. бр. 7816, серија бр. 0752337, издадена од СВР — Кичево на Сејдин Камилев Зекироски, с. Туин — Кичевско. (2895)
- Лична карта рег. бр. 2948, серија бр. 0247466, издадена од ПВР — Крушево на Насте Петров Кисковски, с. Долно Дивјаџи — Прилепско. (2897)
- Лична карта рег. бр. 5838, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Јанакија Ристов Стојановски, с. Костинци — Прилепско. (2898)
- Лична карта рег. бр. 9652, серија бр. 0350162, издадена од СВР — Титов Велес на Никола Милев Саздовски, с. Рлевци — Титоввелешко. (2900)
- Лична карта рег. бр. 5743, серија бр. 0665582, издадена од СВР — Тетово на Бајрам Мамут Берзати, с. Боговиње — Тетовско. (2900)
- Лична карта рег. бр. 2092, серија бр. 0399102, издадена од СВР — Св. Николе на Коста Наков Димчев, с. Ерџелија — Овчеполско. (2901)
- Лична карта рег. бр. 25009, серија бр. 0683521, издадена од СВР — Тетово на Абдулмедит Митат Несими, ул. „Штипска“ бр. 35 — Тетово. (2902)
- Лична карта рег. бр. 2824, издадена од ПВР — Крушево на Муса Абдула Велиоски, с. Житоше — Прилепско. (2903)
- Лична карта рег. бр. 6479, на Петре Павле Цавеловски, с. Породин — Битолско. (2931)
- Лична карта рег. бр. 1735, серија бр. 0543023, издадена од СВР — Куманово на Косара Станко (Јовановска) Јаќимовска, Желез. станица Романовце — Куманово. (2932)
- Лична карта рег. бр. 3565, серија бр. 0078396, издадена од СВР — Струмица на Тодор Стојан Игнатов, с. Зубово — Струмичко. (2934)
- Лична карта рег. бр. 7293, серија бр. 0703803, издадена од СВР — Гостивар на Изаир Риза Сејдини, с. Чергане — Гостиварско. (2935)
- Лична карта рег. бр. 4657, серија бр. 0109367, издадена од СВР — Дебар на Ајро Таир Селимовски, с. Коџаџик — Дебарско. (2936)
- Лична карта рег. бр. 18059, серија бр. 0023592, издадена од СВР — Охрид на Живко Ристов Кајмаковски, с. Мислешево — Охридско. (2937)
- Лична карта рег. бр. 8250, серија бр. 0073140, издадена од СВР — Гевгелија на Таип Амедов Тахинов, с. Дебели — Гевгелиско. (2938)
- Лична карта рег. бр. 25749, серија бр. 0682619, издадена од СВР — Тетово на Зилбеар Мамут Бецет, с. Церово — Тетовско. (2961)
- Лична карта рег. бр. 144, серија бр. 0110145, издадена во Битола на Пецо Јован Дурбаковски, с. Лавци — Битолско. (2126)
- Лична карта рег. бр. 13022, серија бр. 0673883, издадена од СВР — Тетово на Гариџ Сејфула Даути, с. Седларево — Тетовско. (2887)
- Лична карта рег. бр. 3190, серија бр. 415700, издадена од СВР — Струмица на Фадил Осман Даутов, с. Радичево — Струмичко. (2962)
- Лична карта рег. бр. 9141, серија бр. 0483435, издадена од СВР — Струмица на Ратко Атанас Лазаров, с. Трибичане — Струмичко. (2963)
- Лична карта рег. бр. 82619, серија бр. 0052628, издадена од СВР — Скопје на Александар Петров Ивановски, ул. „Горе Органџиев“ бр. 23 — Титов Велес. (2964)
- Лична карта рег. бр. 3104, серија бр. 0343614, издадена од СВР — Титов Велес на Мустафа Рамаданов Сејдиновски, с. Согле — Титоввелешко. (2965)
- Лична карта рег. бр. 7373, серија бр. 0666863, издадена од СВР — Тетово на Пано Славе Момировски, с. Брвенца — Тетовско. (2966)
- Лична карта рег. бр. 13574, серија бр. 0673622, издадена од СВР — Тетово на Ешгреџ Таиров Јахија, с. Палатица — Тетовско. (2967)
- Лична карта рег. бр. 1802, серија бр. 0787215, издадена од СВР — Тетово на Кемал Сабри Цафери, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 25 — Тетово. (2968)
- Лична карта рег. бр. 12465, серија бр. 0082727, на Алит Даутовски, ул. „Египет“ бр. 108 — Битола. (2970)
- Лична карта рег. бр. 4909, серија бр. 0077420, издадена во Битола на Киро Стефановски, с. В. Мајасо бр. 8 — Битола. (2971)
- Лична карта рег. бр. 5776, серија бр. 0015073, издадена во Битола на Атанас Мицевски, с. Брод — Битолско. (2972)
- Лична карта рег. бр. 9993, серија бр. 0215597, издадена од СВР — Охрид на Неџат Имер Имер, ул. „Димитар Влахов“ бр. 35 — Охрид. (2973)
- Лична карта рег. бр. 57875, серија бр. 0044001, издадена од СВР — Скопје на Абдул Јаја Илаз, ул. „142“ бр. 36 — Скопје. (2994)
- Лична карта рег. бр. 5172, серија бр. 1405282, издадена од Нови Пазар на Махија Смаил Рамо-вик, ул. „192“ бр. 33 — Скопје. (2995)
- Лична карта рег. бр. 18888, серија бр. 2342333, издадена од СВР — Младеновац на Надежда Живик, ул. „223а“ бр. 4 — Скопје. (2996)
- Лична карта рег. бр. 16080, серија бр. 017218, издадена од СВР — Скопје на Зоре Трпевски, „Пролет“ 15 зграда I/I стан — Скопје. (2997)
- Лична карта рег. бр. 16079, серија бр. 017213, издадена од СВР — Скопје на Злата Ристо Темелкова Трпевска, „Пролет“ 15 зграда I/I стан — Скопје. (2998)
- Лична карта рег. бр. 38433, серија бр. 0033925, издадена од СВР — Скопје на Димитрија Усеин Бизатовски, ул. „46“ бр. 22 — Скопје. (2999)
- Лична карта рег. бр. 359, серија бр. 3603501, издадена од СВР — Чачак на Илинка Будимир (Милошевик) Вучиќевик, бл. „248“ бр. 8а — Скопје. (3000)
- Лична карта рег. бр. 21149, серија бр. 0049203, издадена од СВР — Скопје на Богдан Трајко Ѓојоски, ул. „256“ бр. 11 — Скопје. (3001)
- Лична карта рег. бр. 23976, серија бр. 0070756, издадена од СВР — Скопје на Коста Богдан Стојановски, ул. „288“ бр. 17 — Скопје. (3002)

Лична карта рег. бр. 63192, серија бр. 0067959, издадена од СВР — Скопје на Медика Захир Цемаил, ул. „157 бис“ бр. 3 — Скопје. (3003)

Лична карта рег. бр. 19858, серија бр. 0064108, издадена од СВР — Скопје на Љубе Т. Мицев, ул. „347“ бр. 18 — Скопје. (3004)

Лична карта рег. бр. 3792, серија бр. 0002089, издадена од СВР — Скопје на Тошо Ст. Муфшиовски, ул. „М. Горки“ бр. 52 — Скопје. (3068)

Лична карта рег. бр. 7310, серија бр. 0232314, издадена од СВР — Охрид на Милкана Тане Божиновска, с. Црвена Вода, — Охридско. (2867)

Лична карта рег. бр. 7155, серија бр. 0232173, издадена од СВР — Охрид на Тане Андонов Таневски, с. Ново Село — Охридско. (2863)

Лична карта рег. бр. 3334, серија бр. 0280079, издадена од СВР — Ресен на Сирезо Богоевски, с. Вслно — Преспанско. (2869)

Лична карта рег. бр. 934, серија бр. 0305392, издадена од СВР — Штип на Јулка Тодор (Дукова) Василева, с. Карасрман — Овчеполско. (2870)

Лична карта рег. бр. 8948, серија бр. 0405458, издадена од СВР — Св. Николе на Петар Миланов Петров, с. Прилиште — Овчеполско. (2871)

Лична карта рег. бр. 2741, серија бр. 0307029, издадена од СВР — Штип на Јусреф Мејмед Османов, с. Пенуш — Овчеполско. (2872)

Лична карта рег. бр. 13774, серија бр. 0675135, издадена од СВР — Тетово на Спасец Стојко Пауновски, с. Челопек — Тетовско. (2873)

Лична карта рег. бр. 14127, серија бр. 0390837, издадена од СВР — Кочани на Гроздан Ампов Илков, с. Калиманци — Кочанско. (2874)

Лична карта рег. бр. 6763, серија бр. 0099473, издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Станишко Стоичков Илиевски, ул. „Осогово“ бр. 16 — Кр. Паланка. (2875)

Лична карта рег. бр. 14550, серија бр. 0391203, издадена од СВР — Кочани на Мемет Есатов Керимов, с. Градец — Кочанско. (2876)

Лична карта рег. бр. 9980, серија бр. 0754503, издадена од СВР — Кичево на Џабир Сезаиров Елмазоски, с. Лисичани — Кичевско. (2877)

Легитимација за милиционери бр. 61166/50 година, издадена од МВР на НРМ — Скопје на Лазо Андонов Димитровски, Милиционерска станица — Битола. (2878)

Лична карта рег. бр. 14869, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Керим Селимов Исмаилоски, ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 66 — Прилеп. (2880)

Лична карта рег. бр. 6982, издадена од ПВР — Прилеп на Стојан Павлов Кенески, с. Стровија — Прилепско. (2881)

Лична карта рег. бр. 3485, серија бр. 0183995, издадена од СВР — Прилеп на Мирко Дојчинов Митрески, с. Браилово — Прилепско. (2882)

Лична карта рег. бр. 961, серија бр. 0144853, издадена од ПВР — на ГНО Прилеп на Мустафа Амидев Мустафоски, ул. „11 октомври“ бр. 118 — Прилеп. (2883)

Лична карта рег. бр. 4745, серија бр. 0653217, издадена од СВР — Кратово на Ванко Д. Атанацоски, с. Димонци — Кумановско. (2884)

Лична карта рег. бр. 195, серија бр. 0645206, издадена од СВР — Куманово на Јаким Ванев Китанов, с. Каврак — Кумановско. (2885)

Лична карта рег. бр. 16112, серија бр. 0557401, издадена од СВР — Куманово на Бајрам Н. Османи, с. Гугинци — Кумановско. (2886)

Лична карта рег. бр. 3628, серија бр. 0429821, издадена од СВР — Гевгелија на Ристо Петров Георгиевски, с. Петрово — Гевгелиско. (2888)

Лична карта рег. бр. 4623, серија бр. 0227803, издадена од СВР — Охрид на Климе Илиев Марковски, с. Д. Лакочереј — Охридско. (2839)

Лична карта рег. бр. 5011, серија бр. 0211987, издадена од СВР — Охрид на Захре Елмаз (Реџеп) Садик, ул. „Ади Мустафа“ бр. 68 — Охрид. (2890)

Лична карта рег. бр. 10196, серија бр. 0526378, издадена од СВР — Куманово на Ајрула Р. Биљаловски, ул. „Пролетерска бригада“ бр. 10 — Куманово. (2891)

Лична карта рег. бр. 15687, серија бр. 0196589, издадена од СВР — Прилеп на Спасе Велков Павловски, с. Мирче Аџев — Прилепско. (2904)

Лична карта рег. бр. 11679, серија бр. 0153042, издадена од СВР — Прилеп на Димче Георгиев Оровчанец, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 14 — Прилеп. (2905)

Лична карта рег. бр. 15125, на Горгија Димков Ангелески, с. Б. Поле — Прилепско. (2906)

Лична карта рег. бр. 27, серија бр. 0788299, издадена од СВР — Тетово на Али Јусуф Меметрами, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 59 — Тетово. (2907)

Лична карта рег. бр. 4350, серија бр. 0667261, издадена од СВР — Тетово на Аслан Изет Исмаили, с. Г. Седларце — Тетовско. (2908)

Лична карта рег. бр. 15482, серија бр. 1335900, издадена од СВР — Титов Велес на Томе Панов Маневски, с. Вашино Село — Титоввелешко. (2909)

Лична карта рег. бр. 6782, серија бр. 0788914, издадена од СВР — Тетово на Даут Хусни Мејди, ул. „Вардарска“ бр. 27 — Тетово. (2910)

Лична карта рег. бр. 25020, серија бр. 0683512, издадена од СВР — Тетово на Алија Неим Шеип, с. Слатино — Тетовско. (2911)

Лична карта рег. бр. 2323, серија бр. 0663840, издадена од СВР — Тетово на Јонус Јакуш Нуредини, с. Урвич — Тетовско. (2912)

Лична карта рег. бр. 8323, серија бр. 0669030, издадена од СВР — Тетово на Ремзи Абдураим Елези, с. Боговина — Тетовско. (2913)

Лична карта рег. бр. 17628, серија бр. 0734060, издадена од СВР — Кичево на Икмет Ештрефов Јусуфоски, ул. „Мицко Станкоски“ бр. 3 — Кичево. (2914)

Лична карта рег. бр. 6009, серија бр. 0581781, издадена од СВР на Скопска околија на Тефик Јусуфов Таировски, с. Малчишта — Скопско. (2915)

Лична карта рег. бр. 66832, серија бр. 0657462, издадена од СВР — Скопје на Мухарем Исуф Фејзулахи, ул. „150“ бр. 97 — Скопје. (2896)

Лична карта рег. бр. 2606, серија бр. 0618310, издадена од ПВР — Г. Петров на Реџеп Јонуз Селмани, с. Шишево — Скопско. (2879)

Лична карта рег. бр. 1378, серија бр. 0613895, издадена од СВР — Г. Петров на Ибраим Амзов Ибишов, с. Крушопек — Скопско. (2927)

СОДРЖИНА

- 141. Одлука за уважување оставка на пратенички мандат и за одредување дополнителен избор на народен пратеник — — — 411
- 142. Одлука за престанок на пратеничкиот мандат и за одредување дополнителни избори за народни пратеници — — — 441
- 143. Одлука за ссвивање на републичка Болница за душевно болни Јасеново-Титоввелешка сколија — — — — — 441
- 144. Решение за распишување дополнителни избори за избор на народен пратеник на Републичкиот собор во изборната сколија Скопска IV — — — — — 422
- 145. Решение за распишување дополнителни избори за избор народни пратеници на Соборот на производителите — — — — — 422